

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 272

26 декември 2019, четврток

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4247. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	2	4253. <b>Одлука</b> за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија.....	3
4248. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	2	4254. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија..	4
4249. <b>Одлука</b> за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2020 година.....	2	4255. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година.....	5
4250. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЊУ ГАРДЕН ФАРМА ДООЕЛ Скопје...	2	4256. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за научно - истражувачката дејност за 2019 година.....	5
4251. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНДО КАНА ДОО Старо Нагоричане.....	3	4257. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година.....	7
4252. <b>Одлука</b> за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	3	<b>Огласен дел</b> .....	1-8





## 4254.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 153/19 и 261/19) и член 62 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Оправданост за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство

## Член 1

Оправданоста за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија произлегува од фактот што порастот на цената на енергенсите во идниот период ќе биде со висока стапка, а граѓаните како и субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да ги сервисираат финансиските обврски со постојните енергенси.

Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните, комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и јавниот сектор.

2. Цели на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство

## Член 2

Главна цел на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата на јавни установи од аспект на квалитетно загревање на јавните објекти со добивање на топлинска енергија од систем кој користи енергенс кој е поекономичен, еколошки чист и заштедува финансиски средства, односно ги намалува трошоците во однос на постојниот начин на загревање и систем кој е одржлив на долг рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја зголемат конкурентноста, односно пониски производни цени за производите и услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во Република Северна Македонија, обезбедување на средства за нови инвестиции од заштедната и други, како и намалување на CO<sub>2</sub> во атмосферата и поголема заштита на животна средина.

3. Предмет на договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство

## Член 3

Предметот на договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство е изградба на нов систем за дистрибуција на природен гас на територијата на Република Северна Македонија и истиот опфаќа:

- изградба на дистрибутивна мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење;
- инвестирање во приклучоци до крајните потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја и опремата за мерење и регулација (MPC);
- дистрибуција на природен гас;
- одржување и развој на дистрибутивниот систем и
- инвестирање во адаптација/набавка на опрема за производство на топлинска енергија кај постоечките објекти.

4. Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство

## Член 4

Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство кои ќе бидат предмет на конкурентниот дијалог:

- висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници (приклучна такса);
- висина на концесиски надоместок и
- времетраење на реализацијата на градбата на дистрибутивниот систем во Република Северна Македонија.

Другите услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.

5. Вид, начин и рок на постапка

## Член 5

Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија ќе се спроведе како постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.

Соодветното искуство во оперирање со дистрибутивни системи за природен гас во урбани средини ќе биде еден од критериумите за техничката способност за претквалификација на понудувачите.

Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија ќе се спроведе во рок не подолг од 24 месеци, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија формирана од Владата на Република Северна Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија, ќе треба да подготви тендерска документација и јавен оглас во рок не подолг од 30 дена од денот на формирањето на Комисијата.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија го објавува јавниот повик за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

6. Надоместок за реализација на договорот за воспоставување на јавно приватно -партнерство

#### Член 6

Надоместокот за реализација на договорот за воспоставување на јавно приватно - партнерство кој треба да го плаќа приватниот партнер, се утврдува како процент врз основа на остварениот годишен приход од оперирањето со дистрибутивниот систем за природен гас, остварен од страна на приватниот партнер.

7. Времетраење на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство

#### Член 7

Времетраењето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство изнесува најмногу 35 години, од денот на влегувањето во сила на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

8. Висина на надоместок за тендерска документација

#### Член 8

Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 5.000 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на подигањето на тендерската документација.

9. Влегување во сила

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10722/2  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

4255.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19 и 208/19), во точка 1 во ставот 4 износот „170.700.000,00“ се заменува со износот „168.550.000,00“.

Во ставот 5, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1.	Изградба и реконструкција (санација) на спортски објекти кои ќе започнат во 2019 година <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект „Изградба на пливачки базени во општина Охрид“</li> <li>• Проект „Изградба на спортска сала во Шутто Оризари“</li> <li>• Проект „Изградба на 14 затворени училишни базени“</li> <li>• Проект „Реконструкција на затворен базен во Струга“</li> <li>• Проект „Изградба на 2 сали за боречки вештини“</li> <li>• Проект „Изнајмување на 7 монтажни легалишта“</li> <li>• Проект „Реконструкција на спортски објекти“</li> </ul>	160.900.000,00
2.	Проектирање и ревизија за изградба и реконструкција на спортски објекти и стручно-технички надзор при изградби и реконструкција на спортските објекти;	6.000.000,00
3.	Геодетски услуги, техничка документација за проектни програми и слаборати за изградба и реконструкција на спортски објекти;	1.350.000,00
4.	Стандарден приклучок на спортските објекти со електрична енергија	300.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>168.550.000,00</b>

Низ целиот текст на Програмата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9738/1  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

4256.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/19), во делот 1 во точките 7, 9 алинеја 10, потточките 1, 5, 7, 9 алинеја 10, потточка 10 став 5, потточките 11 и 13 зборовите: „Република Македонија“ се заменува со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Табелата „Преглед на распределба на средства за научно - истражувачка дејност за 2019 година“, се заменува со нова табела, која гласи:

## „ПРЕГЛЕД

## ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7 - НАУКА ПОТПРОГРАМА 71 - НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА

Р. бр.	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО РАСПОРЕД НА БУЏЕТ-2019
		420 патни и дневни прошоци	421.= Комунални услуги, греене, комуникации и транспорт	423- Материјали и ситен инвентар	424-Поправки и тековно одржување	425- Договорни услуги	426- Други тековни расходи	464-Рани трансфери	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачки на меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	2.000.000	800.000	800.000	800.000	2.800.000	0	0	7.200.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	Организација на научни собири	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
6	Учество на научни работници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство	3.900.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работници во Република Македонија	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со пилатс фактор)	0	0	0	0	9.800.000	0	0	9.800.000
9	Стипендии за млади научно-истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство: - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Стипендии и уписнини за студии од трет циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, - Еднократен надомест за одбрана на докторски труд - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус за студии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, - Стипендии за последипломски студии на Јавна научна установа Институт за филм, филмска академија-Охрид - Стипендии за втор циклус студии за Франклин универзитетот, Охајо САД подружница во Прилеп- Република Македонија, - Објавување на творечки субвенции за творечки дејности, - стипендии за студии од втор и трет циклус на студенти на странски државјани кои престојуваат во Република Македонија по основ на билателарна и мултилатерална меѓународна соработка, - Стипендии „Борис Трајковски“ студии од втор циклус за извршната MBA програма на Универзитетот Шефилд, - Стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата.	0	0	0	0	0	0	40.175.000	40.175.000
10	Техничка култура	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
11	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Контрибуција за разни членарини во меѓународни организации.	0	0	0	0	0	16.580.000	0	16.580.000
13	ЦЕЕПВС	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
14	Други расходи исплатата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурсни и други активности.	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	БУЏЕТ ЗА 2019 ГОДИНА	6.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	18.200.000	16.580.000	40.975.000	87.755.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9852/1  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

#### **4257.**

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

### **ПРОГРАМА**

#### **ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19 и 29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 184/19 и 233/19) во вториот дел: „Изградба на станбен и деловен простор во текот на 2019 година“, во Глава I, во точка I.4, по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: „Административниот деловен простор „Државни институции-објект на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, ГП 7.11 Централно подрачје-Мал Ринг Скопје, се наменува во комерцијален деловен простор наменет за продажба и издавање под закуп“.

2. Во вториот дел, Глава I, во потточката I.1.1 „Повеќегодишни проекти за изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба“ ставот 1 се менува и гласи:

„На територија на Република Северна Македонија во наредниот период се планира изградба на вкупно 59 нови објекти со станбен и деловен простор наменет за продажба со вкупно 4.141 стана со вкупна површина од 259.830,75м<sup>2</sup>, деловен простор со вкупна површина од 584.312,62м<sup>2</sup>, гаражи со вкупна површина од 267.777,28м<sup>2</sup> и 1.005 подруми со вкупна површина од 7.470,71м<sup>2</sup>“

3. Во четвртиот дел, Глава II, точка I Оценка за состојбите, табела I во ред 1 во колоната бројот „520“ се заменува со бројот „529“, во колоната 4 бројот „49.401,16“ се заменува со бројот „49.815,16“ м<sup>2</sup> и во последниот ред во колона 3 бројот „1289“ се заменува со бројот „1298“ а во колона 4 бројот „121.274,30“ се заменува со бројот „121.688,30“ м<sup>2</sup>.

4. Прилогот 1.1. се заменува со нов прилог 1.1., кој е составен дел на оваа програма.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10691/1  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019272